

Врз основа на чл.20-г од Законот за вработените во јавниот сектор (Служ.Весник на РМ бр.27/2014, бр.199/2014 и бр.27/2016), член 37-и од Законот за Јавни претпријатија и чл.22 и 23 од ЗРО и Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас под бр. 0202-360/3 од 13.07.2017 година, а во својство на В.Д.Директор на ЈП „Плаваја“ Радовиш, објавува:

#### **ЈАВЕН ОГЛАС бр.01/2019**

##### **за засновање на работен однос на неопределено време**

ЈП Плаваја Радовиш има потреба од пополнување на работни места и вработување на лица на неопределено работно време од групата на даватели на јавни услуги и помошно технички лица и тоа: 16 (шеснаесет) извршители од групата на даватели на јавни услуги и 4 (четири) извршители од групата на помошно-технички лица или вкупно 20 (дваесет) извршители.

**I. Од групата на даватели на јавни услуги ЈП Плаваја Радовиш има потреба од вработување на работници на следните работни места, со следниот број на извршители:**

**(1)** 4 (четири) извршители за работно место „**утоварач на отпад**“, шифра на работно место КДР 03 05 В02 033, со основна нето плата 13.320,00 денари,

**Посебни услови** кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

- најмалку ниво на квалификации I или основно образование,
- со или без работно искуство во струката.

##### **Други посебни услови**

- физички способен за извршување на задачите

##### **Распоред на работното време**

**Работното време ќе се организира зависно од програмата за работа на работодавачот, а во рамките на 40 часовното неделно работно време.**

**Работни часови неделно: 40**

Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се:Македонец(ка) 1 и Турчин/ка 3.

**(2)** 1 (еден) извршител за работно место „**Работник во зеленило**“, шифра на работно место КДР 03 05 В02 015, со основна нето плата 12.580,00 денари,

**Посебни услови** кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

- најмалку ниво на квалификации I или основно образование,
- со или без работно искуство во струката

##### **Други посебни услови**

- физички способен за извршување на задачите и да знае да ракува со косачка за трева

##### **Распоред на работното време**

**Работното време ќе се организира зависно од програмата за работа на работодавачот, а во рамките на 40 часовното неделно работно време.**

**Работни часови неделно: 40**

Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се:Македонец(ка) 1.

**(3)** 2 (двајца) извршители за работно место „**Водоинсталатор**“, шифра на работно место КДР 03 05 В01 004, со основна нето плата 15.355,00 денари

**Посебни услови** кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

- најмалку ниво на квалификации I или основно образование,
- со или без работно искуство во струката

##### **Распоред на работното време**

**Работното време ќе се организира зависно од програмата за работа на работодавачот, а во рамките на 40 часовното неделно работно време.**

**Работни часови неделно: 40**

Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се:Македонец(ка) 2.

**(4)** 2 (двајца) извршител за работно место „Возач на специјално тешко возило над 3,5 тона“, шифра на работно место КДР 03 05 Б03 049, со основна нето плата 14.837,00 денари

**Посебни услови** кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

- најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКОО или четири годишно средно образование,
- минимум 1 година работно искуство во структурата во јавен или приватен сектор.

**Други посебни услови**

- возачка дозвола Ц, Д или Е категорија

**Распоред на работното време**

**Работното време ќе се организира зависно од програмата за работа на работодавачот, а во рамките на 40 часовното неделно работно време.**

**Работни часови неделно: 40**

Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се:Македонец(ка) 2.

**(5)** 1 (еден) извршител за работно место „Раководител на одделение за машинско одржување“ во секторот за технички работи, шифра на работно место КДР 03 05 А03 047, со основна нето плата 26.011,00 денари

**Посебни услови** кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

- најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
- вид на образование : машинство, сообраќај и транспорт

**Работно искуство** : за нивото А3 се потребни најмалку две години работно искуство во структурата, од кои најмалку една години на работно место во јавен сектор, односно најмалку четири години работно искуство во структурата, од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор.

**Распоред на работното време**

**Работното време од понеделник до петок од 07-15 часот,**

**Работни часови неделно: 40**

Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се:Македонец(ка) 1.

**(6)** 1 (еден) извршител за работно место „референт инкасант“, шифра на работно место КДР 03 05 Б02 075, со основна нето плата 15.910,00 денари

**Посебни услови** кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

- најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКОО или четири годишно средно образование,
- минимум 2 години работно искуство во структурата во јавен или приватен сектор.

**Распоред на работното време**

**Работното време ќе се организира зависно од програмата за работа на работодавачот, а во рамките на 40 часовното неделно работно време.**

**Работни часови неделно: 40**

Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се:Македонец(ка) 1.

**(7)** 1 (еден) извршител за работно место „одговорен машински инженер“ во секторот за пречистување на урбани отпадни води, шифра на работно место КДР 03 05 Б01 045, со основна нето плата 22.027,00 денари

**Посебни услови** кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

- најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VI/Б степен,
- вид на образование : машинство,

**Работно искуство** : за нивото Б01 се потребни најмалку три години работно искуство во структурата, од кои најмалку три години на работно место во јавен сектор или во приватен сектор.

**Распоред на работното време**

**Работното време од понеделник до петок од 07-15 часот,**

**Работни часови неделно: 40**

Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се:Македонец(ка) 1.

**(8)** 1 (еден) извршител за работно место „одржувач на пречистителната станица“ во секторот за пречистување на урбани отпадни води, шифра на работно место КДР 03 05 Б04 029, со основна нето плата 17.575,00 денари

**Посебни услови** кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

- најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКОО или четири годишно средно образование,,

**Работно искуство** со или без работно искуство

**Распоред на работното време**

**Работното време од понеделник до петок од 07-15 часот,**

**Работни часови неделно: 40**

Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се:Македонец(ка) 1.  
**(9) 1** (еден) извршител за работно место „**оперативен техничар**“ во секторот за пречистување на урбани отпадни води, шифра на работно место КДР 03 05 Б03 028, со основна нето плата 17.575,00 денари

**Посебни услови** кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

- најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование,,
- вид на образование : ССС, Електротехника, електроенергетика, електроника.

**Работно искуство** за нивото Б03 се потребни најмалку една година работно искуство во структурата, во јавен сектор или во приватен сектор.

**Распоред на работното време**

**Работното време од понеделник до петок од 07-15 часот,**

**Работни часови неделно: 40**

Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се:Македонец(ка) 1.  
**(10) 1** (еден) извршител за работно место „**Раководител на одделение за хемиска лабораторија за отпадни води**“ во секторот за пречистување на урбани отпадни води, шифра на работно место КДР 03 05 А03 044, со основна нето плата 26.011,00 денари

**Посебни услови** кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

- најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
- вид на образование : Хемија, аналитичка хемија, технологија на прехранбени производи

**Работно искуство** : за нивото А3 се потребни најмалку две години работно искуство во структурата, од кои најмалку една години на работно место во јавен сектор, односно најмалку четири години работно искуство во структурата, од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор.

**Распоред на работното време**

**Работното време од понеделник до петок од 07-15 часот,**

**Работни часови неделно: 40**

Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се:Македонец(ка) 1.  
**(11) 1** (еден) извршител за работно место „**лаборант и магационер за хемикалии**“ во секторот за пречистување на урбани отпадни води, шифра на работно место КДР 03 05 Б03 028, со основна нето плата 17.575,00 денари

**Посебни услови** кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

- најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или четири годишно средно образование,,
- вид на образование : ССС, хемија, биологија.

**Работно искуство** за нивото Б03 се потребни најмалку една година работно искуство во структурата, во јавен сектор или во приватен сектор.

**Распоред на работното време**

**Работното време од понеделник до петок од 07-15 часот,**

**Работни часови неделно: 40**

Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се:Македонец(ка) 1.

**II. Од групата на помошно-технички лица ЈП Плаваја Радовиш има потреба од вработување на работници на следните работни места, со следниот број на извршители:**

**(1) 1** (еден) извршител за работно место „**Чувар на филтер станица**“, шифра на работно место КДР 04 02 А02 003, со основна нето плата 14.763,00 денари

**Посебни услови** кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

- најмалку ниво на квалификации III, 180 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или тригодишно средно образование
- најмалку 1 година работно искуство

**Други посебни услови**

-Лиценца за обезбедување на лица и имот

**Распоред на работното време**

**Работното време ќе се организира зависно од програмата за работа на работодавачот, а во рамките на 40 часовното неделно работно време.**

**Работни часови неделно: 40**

Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се:Македонец(ка) 1.  
**(2) 1** (еден) извршител за работно место „**Општ работник** “ во одделението за канализација, шифра на работно место КДР 04 01 А03 012, со основна нето плата 12.580,00 денари

**Посебни услови** кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

- најмалку ниво на квалификации I или основно образование,
- со или без работно искуство во структурата

**Распоред на работното време**

Работното време ќе се организира зависно од програмата за работа на работодавачот, а во рамките на 40 часовното неделно работно време.

Работни часови неделно: 40

Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се:Македонец(ка) 1.

**(3) 2** (двајца) извршител за работно место „Општ работник “ во одделението за градежно одржување, шифра на работно место КДР 04 01 А03 012, со основна нето плата 12.580,00 денари

**Посебни услови** кои треба да ги исполнуваат кандидатите за ова работно место:

- најмалку ниво на квалификации I или основно образование,
- со или без работно искуство во структурата

**Распоред на работното време**

Работното време ќе се организира зависно од програмата за работа на работодавачот, а во рамките на 40 часовното неделно работно време.

Работни часови неделно: 40

Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2019 год. се: Македонец(ка) 1.

III. Огласот се објавува поради зголемениот обем на работа во ЈП „Плаваја “ Радовиш и поради испразнети работни места по различни основи.

**Сите кандидати (и од групата на даватели на јавни услуги и од групата на помошно-технички лица)** треба да ги исполнуваат следните општи услови:

- Да е државјанин на Р.С Македонија,
- Активно да го користи македонскиот јазик,
- Да е полнолетен,
- Да има општа здравствена способност за работното место,
- Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, должност или дејност.

**IV. Сите кандидати (и од групата на даватели на јавни услуги и од групата на помошно-технички лица)** треба да ги достават следните документи за исполнување на потребните услови за работното место во оригинал или копија заверена кај нотар:

- Уверение за државјанство,
- Извод од матична книга на родени,
- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција, забрана за вршење на професија, дејност или должност,
- Лекарско уверение за општа здравствена способност,
- Диплома за завршено соодветно образование,
- Потврда за работно искуство доколку се бара (документ од АВРМ),
- Пополнета пријава која можат да ја подигнат од архивата на ЈП Плаваја Радовиш или да ја симнат од веб страницата на ЈП Плаваја Радовиш [www.plavaja.com.mk](http://www.plavaja.com.mk)
- Кандидатите може да достават и други уверенија и документи за стекнати познавања за странски јазик, компјутерски вештини, препораки и слично.

Постапката за селекција за вработување се состои од проверка на внесените податоци во пријавата за вработување со условите утврдени во јавниот оглас, проверка на приложените докази и интервју.

Огласот трае 15 (петнаесет) дена, сметано од денот на објавувањето на огласот на огласната табла на претпријатието и во дневниот печат-во три дневни весници од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20 % од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот.

Кандидатите пријавите со сите потребни документи да ги достават на адреса:

ЈП Плаваја Радовиш, Ул.„Свети Спасо Радовишки“ бр.32 Радовиш, лично во архивата или преку пошта.

Ненавремените и некомплетно пополнети пријави нема да се разгледуваат.

**Напомена:** Предвидени вработувања согласно Годишниот план за вработување на институцијата за 2019 година се: 17 Македонци и 3 Турци.

ЈП „Плаваја“ Радовиш  
В.Д Директор  
Дејан Крстев

---